

ПРЕМИЕРСКО БАРАЊЕ ЗА ГОРАНИТЕ

Поголеми права за Гораните побара македонскиот премиер Никола Груевски на разговорите со својот косовски колега Агим Чеку, со кого разговараше во Скопје. "Побарав да им се дадат повеќе можности на Гораните, како правото да учат на македонски јазик, изградба на патишта, како и на други инфраструктурни објекти", истакна Груевски.



ВО МАНУ ЌЕ СЕ КОНТРОЛИРА ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНАТА ХРАНА



Лабораториски истражувања за присуство на генетски модифицирана храна, која е во малопродажба, ќе се прават во Институтот за генетско инженерство при МАНУ, со кој раководи академик Ѓорѓи Ефремов. Оваа можност ја потврдија и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Реакцијата од надлежното Министерство следува по шпекулациите во јавноста дека и во Македонија може да се најде дел од генетски модифицираниот ориз кој од Кина преку САД се нашол на пазарите во Европа.

НОРВЕШКА ДОНАЦИЈА ЗА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Со 28 милиони денари кои ги додели Кралството Норвешка, македонската Влада ќе ги обнови основните училишта во Македонија. Заменик-претседателката на Владата, Габриела Коневска-Трајковска, од Министерството за образование побарала список кои училишта имаат приоритет итно да се реновираат.



ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ "БРАЌА МАНАКИ"

Од 26 септември до 1 октомври ќе се одржи 27. издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера "Браќа Манаки". Добитникот на фестивалската специјална награда "Златна камера 300" за особени достигнувања во светската кинематографија е познатиот британски актер Чарлс Денс. На програмата за годинашниот ИФФК "Браќа Манаки" ќе бидат прикажани 12 филмови, меѓу кои и македонскиот "Тајната книга".

ПАРИТЕ СИ ОСТАНАА КАЈ ОВЧАРОТ ЏЕМАИЛИ

Судијката Јасмина Блажевска одлучи да нема повторен судски процес за случајот "Бачило". Предлогот на Правобранителството за повторување на постапката е одбиен како неоснован бидејќи не биле исполнети законските услови. На овчарот од Камењане, Иснифарис Џемаили, за убиени овци во 2001 година државата му исплати штета од повеќе од 700.000 евра. Правобранителството бараше повторување на постапката бидејќи, како што тврдеа, имало нов доказ дека ветеринарните потврди за штетата направена на овчарот не се вистинити. Сега Џемаили бара 427 милиони евра отштета од Владата за нарушена чест и углед и предизвикани трауми и стрес. Според него, иницијативата на Владата за повторување на постапката и враќање на 700.000 евра кои веќе еднаш ги добил со судска одлука била длабока повреда на неговите права и предизборна манипулација.

СÈ ПОВЕЌЕ МАКЕДОНЦИ СО ХРВАТСКО ДРЖАВЈАНСТВО

Според хрватските портали, со хрватско државјанство се здобиле дури 14.000 Македонци, а секоја година околу 1.000 лица поднесуваат барања. За Македонците, Хрватска е првиот избор поради пријателскиот однос, но и поради релативно лесното учење на хрватскиот јазик. Исто така, голема предност е и тоа што на хрватските државјани не им треба виза за влез во земјите на ЕУ.